



SkalaTravel
one step further

БУКУРЕШТ

автобус / 4 дена / 2 ноќевања

15.март (среда) СТРУМИЦА – БУКУРЕШТ

Состанок на групата во 18:30 часот. Поаѓање за Романија во 19:00 часот. Ноќно возење преку Бугарија со попатни паузи за одмор.

16.март (четврток) БУКУРЕШТ

Пристигнување во Букурешт во претпладневните часови. Панорамски разглед на градот, познат и како „малиот Париз на Истокот“: Плошадот на револуцијата, Операта, Војничката Академија, Триумфалната порта, Палатата на Парламентот (најголемата административна зграда во Европа), Патријаршијата, Селото Музеј... Во попладневните часови, сместување во хотел и слободно време за одмор. **Ноќевање.**

17.март (петок) БУКУРЕШТ – СИНАЈА – БРАН – БРАШОВ

Појадок. Заминување на факултативен излет, со посети на дворецот Пелеш во Синаја (еден од најубавите дворци во Европа и некогашна летна резиденција на романските кралеви), на замокот Бран (познат и како Замокот на Дракула), како и на градот Брашов лоциран во централниот дел на земјата – регионот Трансилванија. Градот е вистински музеј на отворено. Посета на тамошната “Црна црква” од XIV век, која е воедно и најголема готска црква во југоисточна Европа. Враќање во Букурешт во вечерните часови. Вечерта, можност за факултативна вечера во национален ресторан. **Ноќевање.**

18.март (сабота) БУКУРЕШТ – СНАГОВ – СТРУМИЦА

Појадок. Заминување од хотелот и Букурешт кон Макеоднија. Попатна посета на езерото Снагов и истоимениот остров, на кој се наоѓа манастирот со гробот на владетелот Дракула. За ова место постојат верувања дека и денес се обвиени со тајни и мистерии. Патувањето продолжува преку Бугарија, со попатни застанувања и одмори. Пристигнување во Струмица во доцните вечерни часови.

Цена на аранжманот:

109 €

(6.760 мкд)

Цена во претпродажба:

99 €

(6.140 мкд)

Во цената е вклучено:

- Превоз со туристички автобус на наведената релација
- Организирани разгледи според програмата
- Сместување во хотел *** на база на 2 ноќевања со појадок
- Организација и придружник на патувањето
- Патничко здравствено осигурување

Во цената не е вклучено:

- Факултативен излет до Синаја, Бран и Брашов (25€)
- Факултативна вечера во национален ресторан (25€)
- Влезници за музеите и културно-историските споменици

Напомени:

- Цената е дадена по лице за пакет аранжман во двокреветна соба
- За реализација на аранжманот, потребен е минимум од 45 патници
- За овој аранжман важат општите услови за патување на СКТМ

Head office

6 Marsal Tito square, Strumica, Macedonia
tel.+389 34 330 311; fax.+389 34 340 311

email: info@skala-travel.com

www.skala-travel.com

